



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 30 јуни 1962
Скопје
Број 20 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

76.

На основа член 144 став 2 од Законот за високото школство во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. На одделни факултети на Универзитетот во Скопје во учебната 1962/63 година може да се запише на прва година следниот број на студенти:

1. Медицински факултет:

- а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 70 вонредни студенти;
- б) на Стоматолошкиот отсек — 70 редовни и 35 вонредни студенти.

2. Земјоделско-шумарски факултет:

- а) на Земјоделскиот отсек — 180 редовни студенти;
- б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни студенти.

3. Технички факултет:

- а) на Градежниот отсек — 100 редовни и 40 вонредни студенти;
- б) на Архитектонскиот отсек, Технолошкиот отсек и Електро-машинскиот отсек по 80 редовни и по 40 вонредни студенти.

4. Економски факултет — 500 редовни студенти.

5. Филозофски факултет.

- а) на Групата за педагогија — 40 редовни студенти;
- б) на Групата за историја на книжевноста на народите на ФНРЈ — 50 редовни студенти;
- в) на Групата за англиски јазик — 80 редовни студенти;
- г) на Групата за историја — 80 редовни студенти.

II. На сите останати факултети на Универзитетот во Скопје во учебната 1962/1963 година ќе се врши упис на редовни и вонредни студенти без ограничување.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1141/2

6 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

77.

На основа член 2 и член 48 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 51/53 и 47/54), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА ВО СКОПЈЕ

1. Во точка 2 под а) од Решението за основање Управа за национални паркови и ловишта во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 9/61) по зборовите „во Маврово“ се брише сврзникот „и“ и се става записка, а по зборовите „во Охрид“ се додава „и Шумарскиот резерват „Јасен“ во Скопје“.

2. Во алинеја 1 на точка 3 по зборот „паркови“ се става записка и се додава зборот „резерватот“, а на крајот по зборот „паркови“ се додава „и резерватот“.

3. Во ставот 4 на точка 4 по зборовите „националните паркови“ се додава „и резерватот“.

4. По точка 6 се додава нова точка 6-а, која гласи:

„Со резерватот односно ловиштето управува управник“.

5. Во точка 7 по зборовите „седиштето на националниот парк“ се додаваат зборовите „управникот на резерватот го назначува управниот одбор на Управата во согласност со Извршниот совет“.

6. Во точка 8 по зборот „паркови“ се става записка и се додава „резерватот“.

7. Со влегувањето во сила на ова решение престанува со работа резерватот „Јасен“. Правата и обврските, имотот, службениците и работниците на резерватот ги презема Управата за национални паркови и ловишта во Скопје.

8. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за основање на Резерват „Јасен“ во Скопје, бр. 03-175 од 13. I. 1960 година.

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1126/1

5 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

78.

На основа член 8 од Законот за Институтот за национална историја („Службен весник на НРМ“ бр. 15/56) и член 34 од Правилата на Институтот за национална историја, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

1. За членови на Советот на Институтот за национална историја се именуваат:

— ВАНЧО АПОСТОЛСКИ, државен потсекретар во Извршниот совет;

— МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ, народен пратеник;

— КОЦЕ ЈОВАНОВСКИ — СОЛУНСКИ, народен пратеник;

— Д-р ХРИСТО АНДОНОВСКИ — ПОЉАНСКИ, доцент на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Привремениот совет на Институтот за национална историја („Службен весник на НРМ“ бр. 12/59).

3. Ова решение влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-177/1

15 март 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

79.

На основа член 81 од Законот за државната управа и точка 1 од Одлуката за овластување на поедини секретаријати на Извршниот совет и други органи на републичката управа својата внатрешна организација да ја утврдат со правилник („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57), а во согласност со Извршниот совет на НРМ дадена на седницата на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет од 19. V. 1962 година, Геодетската управа на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за организацијата и работата на Геодетската управа на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 39/59 и 4/61) членот 4 се менува и гласи:

Во делокругот на Одделението за одржување на премерот и катастар спаѓа:

1) следење на настанатите промени во државниот премер и катастар на земјиштето; вршење стручен надзор и контрола над работите околу одржување на државниот премер и катастар, што ги изведуваат катастарските управи на народните одбори на околиите и други овластени лица; вршење преглед и заверка на работите и давање согласност за годишните програми за теренски и канцеларски работи; предлагање вонредни мерки за одржување премерот и средување катастарот; организирање работи и вршење стручен надзор при техничка ревизија на премерот и катастарот кога овие работи ги изведува Управата;

2) излагање на јавен увид податоците од државниот премер и катастар за новопремерените подрачја или за подрачја за кои се обновува постојниот катастар; изработување нови или обновување на дотраените катастарски операти од резултатите на нов премер или ревизија на катастарот и пресметување на катастарски доход;

3) подготвување и организирање работи за бонитирање и катастарско класирање на земјиштето по извршниот детален премер на земјиштето и ревизија на катастарот; собирање и обработување на податоците за природните и економските фактори што се од влијание на одредување бонитетот и класата на земјиштето; испитување и собирање податоци за педолошките типови на земјишта, неговата структура и друго, со цел да послужи за картирање и изработка на посебни земјоделски и бонитетни карти; испитување и проучување методи за работа, проверување на резултатите од свршените работи, како и контролирање и оценување на сите работи на бонитирањето и деталното класирање;

4) вршење анализа на земјишни типови и под-типови за нивните хемиски и физички својства, за потребите на бонитирањето на земјиштето;

5) изработување земјоделско-прегледни карти и елаборати на база на податоците од бонитирањето на земјиштето.

Одделението има 3 отсека и една лабораторија и тоа:

1) Отсек за одржување на премерот и катастарот кој ги врши работите од точка 1 од претходниот став;

2) Отсек за изработка и обновување на катастарските операти кој ги врши работите од точка 2 од претходниот став;

3) Отсек за бонитирање и детално класирање на земјиштето кој ги врши работите од точка 3 од претходниот став;

4) Агро-педолошка лабораторија која ги врши работите од точка 4 и 5 од претходниот став.

Член 2

Распоредот на работните места извршен во Прилогот кон Правилникот за организацијата и работата на Геодетската управа на Народна Република Македонија се менува и дополнува спрема прилогот кон овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2495

21 ноември 1961 година
Скопје

Директор
на Геодетската управа на НРМ,
Ив. Толевски, с. р.

П Р И Л О Г

КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И
РАБОТАТА НА ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Работните места во Геодетската управа на НРМ се распоредуваат на следниот начин:

I.

Директор виши советник 1

II.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДРЖАВЕН
ПРЕМЕР

Началник	советник	1
Отсек за триангулација и нивелман		
Шеф на секторот	геод. инженер	1
Изведувачи на триангулацијата и нивелманот	геод. инженери	3
	геодети	3
Отсек за детален премер		
Шеф на секторот	геод. инженер	1
Инспекциони органи за детален премер	геод. инженери	2
Референт за преглед и прием на планови	геод. инженер	1
Евидентичар за сите постојни податоци на премерот и изработените геодетски планови, следење на работи од детален премер, фототраметриски и др.	кат. референт	1
Геодетска секција за премер — Скопје		
Шеф на секцијата	геод. инженер	1
Технички помошник на шефот на секцијата	геодет	1
Извршители на премерот	геод. инженери	3
	геодети	2
	геометри	26
Службеник за административно, финансово и статистичко работење	кат. референт	1
Курир	пом. служб.	1
Чистачка	чистачка	1
Геодетска секција за премер — Кавадарци		
Шеф на секцијата	геод. инженер	1
Технички помошник на шефот на секцијата	геодет	1
Извршители на премерот	геод. инженери	2
	геометри	8

Службеник за административно, финансово и статистичко работење
Курир и чистач
Геодетска секција за премер — Битола

кат. референт 1
пом. служб. 1

Шеф на секцијата	геод. инженер	1
Технички помошник на шефот на секцијата	геодет	1
Извршители на премерот	геод. инженери	2
	геодети	2
	геометри	8

Службеник за административно, финансово и статистичко работење
Курир и чистач
Реферат за архивирање планови, мапи и теренски оригинали
Референт
Геометри за обработување и издавање податоци од трианг., нивелман, фотограм., планови и мапи и теренски оригинали

кат. референт 1
пом. служб. 1

геодет 1

геометри 2

III.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАР

Началник	советник	1
Отсек за одржување на премерот и катастар		
Шеф на секторот	геод. инженер	1
Инспекциони органи за одржување на премерот и катастарот на земјиштето	геод. инженер	1
	геодет	1
Службеници за излагање катастарски елаборати на увид	геодети	2
Референт за собирање и обработка на катастарски податоци	кат. референт	1
Отсек за изработка и обнова на катастарски оперативни		
Шеф на секторот	геодет	1
Службеници за изработка на нови и обнова на стари кат. оперативни	кат. референти	7
Отсек за бонитирање и кат. класирање на земјиштето		
Шеф на секторот	советник	1
Агрономи за бонитирање и дет. класирање	виши референт I врста	8
Агроном — шумар	виши референт I врста	1
Инспекционен орган за класирање и бонитирање и решавање жалби на класи на земјиштата со пракса во геодетската служба	советник	1
Агро-педолошка лабораторија		
Шеф на лабораторија	виши референт I врста	1
Агроном или хемичар	виши референт I врста	1
Лаборанти	референти III врста	2

Евидентичар и припремател на земјишните типови примерци за лабораториски испитувања квал. работник 1

IV.

Отсек за фотограметрија
Шеф на секторот советник 1
Реферат за реституција
Референт геод. инженер 1
Реститутори геод. инженери 4
геодети 4
геометри 8

Реферат за картографска обработка на планови
Референт геодет 1
Службеници за картографска обработка геометри 9
цртачи 3

Реферат за преглед и овера на планови
Референт геодети 2

V.

Општ сектор
Шеф на секторот виши референт I врста 1

Реферат за сметководство
Референт за сметководство смет. референт 1
Книговодител смет. референт 1
Касиер — ликвидатор сметководител 1
Реферат за персонални прашања
Референт виши референт I врста 1
виши референт II врста 1

Реферат за набавка и одржување на геодетски инструменти и прибор
Референт за набавка и одржување на геодетски инструменти и прибор геодет 1
Магационер канц. референт 1
Прецизен механичар за оправка на геодетски инструменти и прибор висококв. раб. 1
Архивар — дактилограф канц. референт 1
Дактилограф IБ класа 1
Возачи на моторни возила „Ц“ категорија 2
Курири пом. служб. 2
Чистачки чистачки 2

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 9259 од 21 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Димитриоски Козме, роден на 21 октомври 1914 год. во село Климештани, Охридска околина, од татко Косто и мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Кузман**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (166)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18808 од 7 октомври 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на малолетното дете Чарлиновска Вера од Битола, родена на 9 октомври 1946 год. во Битола, од родители: татко Димовски Методија и мајка Цветанка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Димовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (167)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 8926 од 17 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гијевиќ Вожин, роден на 1 јануари 1931 година во Немањица Штипска околина, од татко Славко и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (168)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1128/2 од 26 февруари 1962 година, ја одобри промената на личното име на Ефтимов Јордо, роден на 14 ноември 1924 година во с. Подареш, Штипска околина, од татко Јованчо и мајка Цонда, така што во иднина личното име ќе му гласи **Васев Ирот**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (169)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5491/1 од 3 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Штерјов Мино, роден на ден 20 ноември 1956 година во гр. Радовиш, Штипска околина, од татко Штерјов Штерјо и мајка Штерјова, род. Николова Велика, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Атанас**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (170)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 9794 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Прцевски Димитар, роден на 3 јули 1937 година во село Русиново, Штипска околина, од татко Методи Прцевски и мајка Магда Прцевска, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Велковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (171)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3, стапа 5, е запишано следното: Земјоделската задруга „Козјак“ од село Ореше, Титоввелешка околина, со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 01-3879 од 23-XI-1961 год. е ставена под редовна ликвидација.

За членови на ликвидационата комисија со решението на Народниот одбор на општината Бо-

гомила под бр. 8-3953 од 28-XI-1961 год. се назначени следните лица: Апостол Ставревски, претседател на комисијата, Томе Костадиновски, член и Борис Маневски, член.

За ликвидатор на задругата со решението бр. 08-4014 од 2-XII-1961 год. е назначен Томе Костадиновски, кој ќе ја потпишува, задолжува и задолжува во границите на овластувањето, сметано од 9-I-1962 година.

На досегашните потписници и тоа: Димо Стојанов Најдовски, управник, и Негрија В. Николовски им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 21/62. (191)

Со правосилното решение на Окружниот стопански суд во Битола Л. бр. 2/58 од 14-II-1962 год. е заклучена постапката за присилна ликвидација на Трговското претпријатие увоз-извоз „Билјана“ од Битола. Согласно со чл. 79 од Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните се наложува бришење на истото од регистарот на Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. бр. 2/58. (415)

Согласно со одлуката бр. 02-3627 од 14-X-1958 год. од Факултетскиот совет на Медицинскиот факултет, како и решението бр. 04-14237/1 од 16-X-1958 год. на Народниот одбор на општината Идидија — Скопје, Управата на Клиничката болница во Скопје е ставена во редовна ликвидација и е определена Ликвидациона управа.

Ликвидационата комисија ги поканува сите поверители и должници на Управата на Клиничката болница, во рок од 30 дена по објавувањето на свој оглас, да ги пријават на Ликвидационата управа своите побарувања, односно долгови.

Од Ликвидационата комисија (1471)

КОНКУРСИ

ОПШТИНСКИОТ ДОМ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за исполнување на работното место
УПРАВНИК на Домот за народно здравје
— Горче Петров

Услови: Кандидатот да има завршено виша управно-правна школа и да има три години стаж на вакво или слично работно место. Во случај да не се пријават кандидати со 3 г. практика доваѓа во обзир и со помала.

Плата по Правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите таксирани со 50 дин. се доставуваат до Делот за народно здравје — Горче Петров.

Рокот на траењето на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето. Во колку местото не се исполни останува отворен до пополнувањето.

Кандидатот што ќе биде примен може да стапи на работа веднаш. (820)

Советот на Здравствената станица Чашка

распишува

К О Н К У Р С

за лекар од спшта пракса, кој ќе ја врши и должноста управник на Здравствената станица

Услови: Завршен медицински факултет и едногодишен лекарски стаж.

Плата по Правилникот за личен доход.

Конкурсот трае до 15-VII-1962 год. Молбите се поднесуваат до Советот на Здравствената станица Чашка.

Стапување на работа од 1 август 1962 год. (837)

На основа членот 21 и 33 од ЗЈС, Комисијата за службенички работи на НО на општината — Крива Паланка

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место

— Шеф на Отсекот за стопанство —

Услови: Виша стручна спрема, положен стручен испит и 5 години практика на соодветни работи.

Основна плата по ЗЈС, а положајната по одлуката на НОО.

Молбите со сите потребни документи по членот 31 од ЗЈС се доставуваат до НОО Кр. Паланка, во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (821)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗДРАВСТВЕ- НАТА СТАНИЦА НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за исполнување на едно работно место лекар од спшта пракса при Здравствената станица

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и по можност положен стручен испит.

Молбите се доставуваат таксирани со 50 дин. таксени марки, како и документите пропишани по чл. 31 од Законот за јавните службеници до Комисијата најдоцна до 15-VII-1962 година, а стапување на работа од 1-VIII-1962 година.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на Здравствената станица.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (850)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-1528/1 од 30-V-1962 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 22, страна 22, установата под назив: **Противпожарна установа во**

Титов Велес. Предмет на работењето на установата е:

— гасење на пожари, учествува во спасување при елементарни непогоди и укажува помош кај останатите поголеми несреќи;

— во границите на постојните прописи на надлежните органи, да учествува во извршување на задачите на организацијата на цивилната заштита;

— соработува со доброволните противпожарни друштва, или укажува помош нарочно во стручното издигнување на нивното членство;

— организира популарни предавања преку кои го запознава населението со важноста на противпожарната служба;

— организира пожарни стражи според прописите што ги донесува Советот за општа управа и внатрешни работи;

— ги врши сите други работи ставени во надлежност во врска со противпожарната безбедност.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 3460/1 од 19-IV-1961 година.

Установата ќе ја потпишуваат Крсто Стојановски, командир, Миле Ристовски и Јордан Цветковски, командири на одделенија.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Отсекот за внатрешни работи на Народниот одбор на општината Титов Велес.

Бр. 03-1528/1 од Народниот одбор на општината Титов Велес. (753)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-1871/14 од 24-II-1962 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под бр. 14, установата под назив: **Републички центар за стручно образование на кадрите во градежништвото на НРМ — Скопје**. Предмет на работењето на установата е: да врши стручно оспособување на кадрите во градежништвото, градежната индустрија и градежното занаетчиство.

Установата е основана од Републиката индустриска комора — Скопје со одлуката бр. 01-994/3 од 27-XII-1962 година.

Органот на управувањето со установата е колективен орган — управен одбор, а старешина на управата е директорот Петар Михаилов.

Установата ќе ја потпишуваат Петар Михаилов, директор, и Китанова Ангелина, книговодител.

Бр. 02-1871/14 од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје. (752)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 06-16701 од 11-VI-1962 година е запишана во регистарот на социјалните установи на страна бр. 9, установата под назив: **Социјална установа Дом — Фамилија бр. 2**, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на установата е: да одгледува и воспитува деца без родители или со родители кои подолго време се спречени да ги вршат родителските обврски и права.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 6256 од 20-XII-1957 година.

Со установата управува управителката Роза Нолчева.

Орган надлежен за работата на установата е Советот за социјални грижи на НО на општината Идадија — Скопје.

Бр. 16701/1962 год. од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (818)

Врз основа на решението на Одделението за општествени служби на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 01-4404/1 од 15-V-1962 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 20, рег. бр. 1 е запишано следното: Се менува називот на Околинскиот институт за афион во Кавадарци и ќе гласи: **Околински институт за маслодајни култури**, со седиште во Кавадарци, сметано од 27. III. 1962 година.

Досегашните потписници на Институтот остапуваат и понатака за потписници, со исклучок на Ристо Игнатов Јованов, на кого му престанува правото за потпишување.

Бр. 01-4404/1 од Народниот одбор на општината Кавадарци. (831)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1962 година на страна 205, реден бр. 1 е запишан под фирма: **Прехранбен комбинат** во изградба „Овче Поле“, со седиште во Св. Николе.

Стопанската дејност што ќе ја врши Комбинатот е индустриско производство на прехранбени артикли и тоа:

— производство на сточна храна (ф-ка за сточна храна);

— производство на масло, растителна маст, маргарин (ф-ка за масло);

— производство на млеко и млечни производи (млекара);

— производство на пиво (ф-ка за пиво);

— производство на пресно месо и преработки од месо (кланица);

— производство на коскено и месно брашно (кафилерија).

Директор на Комбинатот е Гаврилски Илиев Гаврил, кој е овластен да го претставува и потпишува.

Основањето на Комбинатот е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 01-1199 од 30-III-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 69/62. (575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 395, е запишана под фирма: **Трговско претпријатие** на големо за промет со мелани индустриски и колонијални стоки „Антропромет“ од Кавадарци, Продавница за амбалажа, грнчарија и дрвна галантерија број 18 во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е:

трговија на мало за промет со секаков вид амбалажа, грнчарија, јажарска стока, дрвна галантерија и рогозина.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Антропромет“ од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-7657/1 од 18-IX-1961 год.

Раководител на продавницата е Цандо Влаинов.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 606/61. (1292)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 366, страна 37, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет на текстил, галантерија и конфекција „Сутјеска“ од Титов Велес, Продавница во Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на галантерија.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет на текстил, галантерија и конфекција „Сутјеска“, Титов Велес, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-6779/1 од 31-VII-1961 година.

Раководител на продавницата е Марија Крлева.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 599/61. (1308)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 25450, издадена од ЗСО — Битола на име Лидија Димитровска, Битола. (927)

Здравствена легитимација бр. 7550, издадена од ЗСО — Битола на име Стојан Митревски, с. Маково, Битолско. (928)

Здравствена легитимација бр. 7553, издадена од ЗСО — Битола на име Цане Димитровски, с. Маково, Битолско. (929)

Здравствена легитимација бр. 7927, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Стојан Андонов Ангеловски, с. Петралица, Крива Паланка. (930)

Здравствена легитимација бр. 2264, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Станојко Трајанов Станојковски, с. Лозаново — Крива Паланка. (931)

Здравствена легитимација бр. 6574, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име

Нада Кирова Миленкова, с. Ветуница, Крива Паланка. (932)

Здравствена легитимација на име Стојко Матевски, с. Големо Црско, Кичево. (933)

Здравствена легитимација бр. 2106 на име Костадин Г. Ѓорѓиев, с. Д. Дисан, Кавадарци. (934)

Здравствена легитимација бр. 168, издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Велевски, ул. „Железничка“ бр. 4 — Тетово. (935)

Свидетелство бр. 30/1950 г. од IV одделение, издадено од Основното училиште „Присими“ на име Јусуф Назим Арифџи, с. Каменџане, Тетовско. (936)

Здравствена легитимација бр. 10842, издадена од ЗСО — Охрид на име Добривоја Спасев Костоски, с. Подгорци, Охрид. (937)

Здравствена легитимација бр. 15103, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Зоран Станков Арсов, с. Пробиштип, Кочани. (938)

Здравствена легитимација бр. 390, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Несто Ѓогов Салтиров, с. Трипатанци, Кочани. (939)

Здравствена легитимација бр. 14938, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Бојан Димитров, Колонија Пробиштип, Кочани. (940)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Петров, с. Бутел, Скопско. (941)

Работна книшка бр. 371/22-VI-1961 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Алексо Калинчев, Скопје. (942)

Воена книшка издадена од ВП 6633 — Београд на име Милован С. Костовски, ул. „Никола Тесла“ бр. 22 — Куманово. (943)

Работна книшка бр. 71, серија бр. 263060 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Даут Реџеповски, с. Св. Петка — Скопје. (944)

Дозвола за обавување на занает — ѕидар, издадена од Кочани на име Љубомир Мишев Ѓорѓиев, Скопје. (945)

Воена книшка издадена од НОО на с. Орашец — Куманово на име Санде Д. Стамчевски, Скопје. (946)

Здравствена легитимација бр. 82297, на име Нина-Христина Н. Велкова, Скопје. (947)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васвије Јашари, Ѓорче Петров. (948)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Уфтаде Рамиз, Скопје. (949)

Воена книшка издадена од ВП 887/2 — Пула на име Србо Ангелко Смилковски, с. Јаболце, Скопје. (950)

Работна книшка бр. 454/59, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Рамадан Фари, Скопје. (951)

Работна книшка бр. 2567, серија бр. 008973 издадена од Бирото за посредување на трудот — Титоград на име Жарко Стјепчиќ, Скопје. (952)

Уверение за стално неспособен во ЈНА бр. 795/60, издадено од ВП 3379/4-64 — Љубљана на име Гази Сулејман Селмани, с. Чеѓране, Гостивар. (953)

Дозвола за носење на оружје бр. 3077, издадена од СВР — Охрид на име Русе С. Добески, с. Мидинци, Кичево. (954)

Здравствена легитимација бр. 5288, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Радмила Миланова Николовска, ул. „Маршал Тито“ бр. 88 — Титов Велес. (956)

Здравствена легитимација бр. 5310, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Светланчо Панчев Чоневски, ул. „Наум Наумоски“ бр. 11 — Титов Велес. (957)

Работна книшка бр. 6276, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Шефко Ејуп Цамовиќ, с. Горно Оризари, Титов-велешко. (958)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Тетово на име Шабан К. Исмаили, ул. „Сл. Пепоски“ бр. 44 — Гостивар. (959)

Здравствена легитимација бр. 36165, издадена од ЗСО — Штип на име Аристит Пецев, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 11 — Штип. (960)

Работна книшка бр. 333, серија бр. 272970, издадена од Бирото за посредување на трудот — Долнени на име Добривоје Грозданоски, с. Слепче, Прилеп. (961)

Свидетелство бр. 2 за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Ворка Талевски“ с. Витолиште на име Тоде Ристев Јаповски, с. Витолиште, Прилеп. (962)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Ружица Ѓорѓиевска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 49 — Ресен. (963)

Дозвола за оружје бр. 1139, издадена од СВР — Тетово на име Рефик Вебиов Имероски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 33 — Тетово. (964)

Воена книшка издадена од КВО — Тетово на име Ристо Гаврило Тодоровски, с. Вратница, Тетовско. (965)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Енвер Ш. Алити, ул. „Н. Паранунов“ бр. 22 — Гостивар. (966)

Воена сбјава бр. 605205, издадена од ВП 2724 на име Боровоје Милан Николиќ, ВП 2724 — Струмица. (967)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Урошевац на име Ариф Цокљар, Скопје. (968)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот на НО на општината Идадија — Скопје на име Ѓулваде Асаноска, Скопје. (969)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ѓорче Петров на име Назмије Река, Скопје. (970)

Работна книшка бр. 234, серија бр. 255743, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Зејадин Даце, Скопје. (971)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Беќир Камберовиќ, Скопје. (972)

Воена книшка издадена од Петровац на Млави на име Петар Тешановски, Скопје. (973)

Здравствена легитимација бр. 9781 на име Јанче Цветан Здравевски, ул. „Цар Самоил“ бр. 164 — Битола. (974)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Асија Шакировска, ул. „Бонево трло“ бр. 6 — Куманово. (975)

Здравствена легитимација бр. 2346, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Еленка Ристова, с. Костур, Крива Паланка. (976)

Здравствена легитимација бр. 10841, издадена од ЗСО — Охрид на име Драга Спасева Костоска, с. Подгорци, Струга. (977)

Ловна дозвола бр. 2485, издадена од СВР — Охрид на име Мирко Живков Илиески, с. Пласница, Кичево. (978)

Здравствена легитимација бр. 13922, издадена од ЗСО — Кичево на име Филиза Наќеска, с. Лавчани, Кичево. (979)

Здравствена легитимација бр. 10433, на име Атанас Ристов Тодороски, с. Челопек, Тетовско. 980

Здравствена легитимација бр. 54214, издадена од ЗСО — Битола на име Цвета Панова Шкодра, Битола. (981)

Работна книшка бр. 1325, серија бр. 162468, издадена од Бирото за посред. на трудот — Прилеп на име Камила Велиоска, ул. Дабнички Завој“ бр. 107, Прилеп. (982)

Здравствена легитимација бр. 9058, издадена од ЗСО — Неготино на име Благој Станков, с. Клисуре, Кавадарци. (983)

Здравствена легитимација бр. 9954, издадена од ЗСО — Скопје на име Наце Петров Трајчевски, ул. „Младинска“ бр. 9 — Штип. (984)

Работна книшка бр. 323, издадена од Бирото за посредување на трудот — Дебар на име Сала (Зењели) Сали Аџере, с. Коњаре, Дебар. (985)

Земјоделска здравствена легитимација на име Магда Најдовска Бојковска, с. Ивени, Битолско. (986)

Здравствена легитимација бр. 59229, издадена од ЗСО — Битола на име Ванка Дулевска, ул. „Цв. Димов“ бр. 68 — Битола. (987)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 914, издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име Ангеле А. Младенов, с. Туралево, Кратово. (988)

Здравствена легитимација бр. 3090, издадена од ЗСО — Дебар на име Амдије Осман Велиу, с. Спас, Дебар. (989)

Работна книшка бр. 12242 на име Димитрија Ѓорѓевски, с. Цепчиште, Тетовско. (990)

Здравствена легитимација бр. 1141, издадена од ЗСО — Штип на име Николина Вујовиќ, ул. „Тодор Чучков“ бр. 47 — Штип. (991)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Дивна Манасиева Митева, ул. „Иво Рибар“ бр. 16 — Кочани. (992)

Свидетелство од IV одделение на име Благоја Пано Тодоров, с. Ѓрљани, Кочани. (993)

Работна книшка бр. 5439, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Родна Пешевска, с. Драчево, Скопско. (994)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Бужаревски, Скопје. (995)

Инвалидска исплатна книшка бр. 210735 на име Стојанка Стојановска, Скопје. (996)

Работна книшка бр. 415/59, издадена од НО на општината Петровец на име Јово Николовски, с. Петровец, Скопско. (997)

Работна книшка бр. 5132/55, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кочани на име Целадин Сулејман, Скопје. (998)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Селадин Алиевски, Скопје. (999)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Калина Јорданова, с. Шемшово, Тетовско. (1000)

Работна книшка бр. 14718/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Васил Василевски, Скопје. (1001)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Александар Мирчески, ул. „Кеј 1 мај“ бр. 48 — Прилеп. (1002)

Школско свидетелство бр. 410, за завршено IV сџделение през 1948/49 год., издадено од Училиштето „Пере Тошев“ — Прилеп на име Киро Алексоски, ул. „Пиринска“ бр. 50 — Прилеп. (1003)

Работна книшка серија бр. 1588305, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на име Ракип Саитоски, с. Преглово, Кичево. (1004)

Здравствена легитимација бр. 538, издадена од ЗСО — Кичево на име Абдула Сефероски, с. Преглово, Кичево. (1005)

Здравствена легитимација бр. 27293, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Константин Стојан Тошиќ, ул. „Горе Органџиев“ бр. 3 — Титов Велес. (1006)

Здравствена легитимација бр. 42806, издадена од ЗСО — Гостивар на име Сребре Самоиловски, с. Ново Село, Гостивар. (1007)

Здравствена легитимација бр. 4371, издадена од ЗСО — Проиштип на име Павле Димков Спиров, с. Куково, Кочани. (1008)

Свидетелство за завршена IV година учителска школа во Битола на име Радован Каруноски, с. Тополчани, Битолско. (1009)

Работна книшка бр. 6699, серија бр. 29105, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Демир Т. Демировски, ул. „Средорек“ бр. 39 — Куманово. (1010)

Работна книшка бр. 8665 на име Бранка Тодор Трајковска, с. Бедиње, Кумановско. (1011)

Работна книшка бр. 14278, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Томе Димо Стојанов, с. Црквино, Титоввелешко. (1012)

Здравствена легитимација на име Вера Кадибакова, ул. „Костурска“ бр. 37 — Титов Велес. (1013)

Свидетелство бр. 642, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчински“, Тетово на име Мирослав Атанасов Спировски, ул. „Јане Сандански“ бр. 25 — Тетово. (1014)

Свидетелство бр. 262 од 11-VI-1954 год. од I среден наставнички клас — Средно музичко училиште во Скопје на име Боро Николоски, с. Битуше, Гостивар. (1015)

Здравствена легитимација на име Љубица Геровска, ул. „Илинденска“ бр. 45 — Тетово. (1016)

Здравствена легитимација бр. 5581, издадена од ЗСО — Штип на име Боро Бобаковски, ул. „В. Главинов“ бр. 4 — Штип. (1017)

Здравствена легитимација бр. 4442, издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Славчо Пипонски, Берово. (1018)

Здравствена легитимација бр. 477, издадена од ЗСО — Филијала — Проиштип на име Страшо Златков, с. Добрево, Кочани. (1019)

Службена легитимација бр. 24251, издадена од ДСВР — Скопје на име Чедомир Давчевски, Скопје. (1020)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бејнеза Аметовски, с. Дражилово, Скопско. (1021)

Работна книшка бр. 2698/27-I-1958 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Лесковац на име Милен Томиќ, Скопје. (1022)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Векир Мухареми, с. Бојане, Скопско. (1023)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Поповиќ, Скопје. (1024)

Работна книшка бр. 49536, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Зорка Дончева, Скопје. (1025)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нина Станикевска, Скопје. (1026)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фета Османов, с. Сингелиќ, Скопско. (1027)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиз Рамадани, с. Арачиново, Скопско. (1028)

Дозвола за оружје рег. бр. 1461, издадена од СВР — Скопје на име Петре Ј. Андреевски, Скопје. (1030)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Никола Благоевски, ул. „Партизанска“ бр. 35 — Прилеп. (1031)

Здравствена легитимација бр. 9605, издадена од ЗСО — Дебар на име Емина Вејселоска, с. Могорче, Дебар. (1032)

Здравствена легитимација бр. 9651, издадена од ЗСО — Тетово на име Јелица Атанасоска, ул. „Карпош“ бр. 25 — Тетово. (1033)

Школско свидетелство бр. 434, издадено од Основното училиште „Димитар Влахов“, с. Каменица на име Виде Симјанов Каранџилев, с. Каменица, Делчево. (1034)

Здравствена легитимација бр. 5904, издадена од ЗСО — Филијала — Проиштип на име Сене Тодоров, с. Добрево, Кочани. (1035)

Работна книшка бр. 111, серија бр. 253140, издадена од НО на општината с. Старо Нагоричане на име Стојадин Спасевски, с. Жегљане, Кумановско. (1036)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Васка Исмаилска, ул. „Пане Георгиев“ бр. 20 — Куманово. (1037)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на име Каугури Чулије, ул. „Панче Попоски“ бр. 35 — Гостивар. (1038)

Здравствена легитимација бр. 4223, издадена од ЗСО — Кочани на име Александра Христова, ул. „Бр. Миладински“ бр. 5 — Кочани. (1039)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Борис Александров, с. Грдовци, Кочани. (1040)

Здравствена легитимација бр. 12925, издадена од ЗСО — Ресен на име Данче Ј. Наумовски, с. Кривени, Ресен. (1041)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Урдаревиќ, Скопје. (1042)

Свидетелство за завршен V глас гимназија, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Мирослава Тарашиќ, Скопје. (1043)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вангел Ѓаковски, Скопје. (1044)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љутвија Сакиповиќ, Скопје. (1045)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Елизабета Џоцева, ул. „Моша Пијаде“ бр. 273 — Прилеп. (1046)

Возачка дозвола бр. 650, издадена од СВР — Битсла на име Трајче Илиов Наумоски, ул. „Левин“ бр. 25 — Прилеп. (1047)

Здравствена легитимација бр. 2662, издадена од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Димитар Маринковски, Кр. Паланка. (1048)

Здравствена легитимација бр. 29447 на име Неџмедин Неџири, ул. „Г. Стојчевски“, Тетово. (1049)

Работна книшка бр. 144720, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кр. Паланка на име Благој Славков Костовски, с. Горобинци, Св. Николе. (1050)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Св. Николе на име Стево Тимев Серафимовски, с. Д. Ѓуѓанци, Св. Никола. (1051)

Свидетелство бр. 11/1950 год. за завршено од I—IV одделение издадено од Училиштето во с. Неготино на име Хаџит Хамза Мифтари, с. Неготино, Тетовско. (1052)

Здравствена легитимација бр. 74396, издадена од ЗСО — Битола на име Димко Тасе Ѓорѓиевски, с. Облаково, Битолско. (1053)

Здравствена легитимација на име Арсо Радевски, ул. „Илинден“ бр. 2к — Битола. (1054)

Здравствена легитимација на име Менка Радевска, ул. „Илинден“ бр. 2к — Битола. (1055)

Работна книшка рег. бр. 8838, серија бр. 368663 издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на име Борка Бошкоски, ул. „11 октомври“ бр. 168 — Прилеп. (1056)

Здравствена легитимација бр. 10268, издадена од ЗСО — Филијала — Дебар на име Дема Букурије, ул. „Џавит Уштељенца“ бр. 19 — Дебар. (1057)

Здравствена легитимација на име Бајрам Демироски, Струга. (1058)

Сружен лист бр. 637, издаден од СВР — Титов Велес на име Јонче Сакалијев, с. Рожден, Кавадарци. (1059)

Здравствена легитимација бр. 15390, издадена од ЗСО — Неготино на име Петар Кочов, с. Марица, Кавадарци. (1060)

Работна книшка бр. 7092/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Милан Стошиќ, Скопје. (1061)

Здравствена легитимација бр. 23971, издадена од ЗСО — Скопје на име Алексеј Глатков, Скопје. (1062)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Фаги Х. Абдуловски, ул. „Крсто Геров“ бр. 54 — Ресен. (1063)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7509, издадена од ЗСО — Прилеп на име Димче Радев Мојсоски, с. Веселчани, Битола. (1064)

Здравствена легитимација бр. 21839, издадена од ЗСО — Битола на име Иванчо Филиповски, ул. „Д. Влахов“ бр. 16а — Битола. (1065)

Здравствена легитимација на име Амида Бекировска, ул. „Средорек“ бр. 58 — Куманово. (1066)

Здравствена легитимација на име Садри Бекировски, ул. „Средорек“ бр. 58 — Куманово. (1067)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ниш на име Радмила Шешлија, ул. „Т. Миланоски“ бр. 11 — Ресен. (1068)

Работна книшка бр. 14821 на име Џавит Куртиши, с. Селце, Тетовско. (1069)

Работна книшка бр. 282769/708, издадена од НО на општината „Саат Кула“ — Скопје на име Бранко Ѓорѓи Ристов, с. Винаца, Кочани. (1070)

Здравствена легитимација бр. 1592, издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име Сандре Г. Димитров, с. Луково, Кратово. (1071)

Здравствена легитимација бр. 9391, издадена од ЗСО — Кочани на име Ване Лазаров Донеv, с. Ѓрдовци, Кочани. (1072)

Здравствена легитимација бр. 16174, издадена од ЗСО — Кичево на име Драгана Стефаноска, с. Лавчани, Кичево. (1073)

Здравствена легитимација на име Борис Петрески, с. Зајас, Кичево. (1074)

Здравствена легитимација бр. 39292, издадена од ЗСО — Битола на име Никола Петковски, ул. „Питу Гули“ бр. 34 — Битола. (1075)

Здравствена легитимација бр. 4815, издадена од ЗСО — Дебар на име Емине Дилавер Тозлуку, ул. „ЈНА“ бр. 16 — Дебар. (1076)

Здравствена легитимација бр. 5425, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Јана Ламброва Јањева, ул. „4 јули“ бр. 8 — Титов Велес. (1077)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Мица Попова, с. Дреново, Кавадарци. (1078)

Здравствена легитимација на име Мејрема Хасановиќ, с. Д. Оризари, Титоввелешко. (1079)

Работна книшка бр. 14495, на име Веби Веџета, с. М. Речица, Тетовско. (1080)

Свидетелство на име Абдула Ракипа Абдули, Гостивар. (1081)

Здравствена легитимација бр. 463, издадена од ЗСО — Филијала — Св. Николе на име Калчо Штериов Зиков, с. Коселери, Св. Николе. (1082)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каније М. Емини, Скопје. (1083)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на Трпана, Веца, Раде, Божана и Перса сите Тисевски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 68 — Тетово. (1084)

Диплома бр. 683, издадена од Правниот факултет — Скопје на име Миле Кеџман, ул. „Спортска“ бр. 5 — Соко Бања. (1085)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Цветан Ѓурчинов, Скопје. (1086)

Здравствена легитимација бр. 10770, издадена од ЗСО — Радуша на име Михаил А. Христовски, Скопје. (1087)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Божиновска, с. Бардовци, Скопско. (1088)

Работна книшка бр. 3429, на име Софија Черни, Скопје. (1083)

Здравствена легитимација бр. 155492 издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Неделков, Скопје. (1090)

Работна книшка бр. 7237, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Камил Сулејманов, Скопје. (1091)

Работна книшка бр. 24625, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Слободанка Мешкова, Скопје. (1092)

Здравствена легитимација бр. 40, издадена од ВП 4851 — Скопје на име Љубомир Цветковиќ, Скопје. (1093)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мара Стојановска, с. Избегово, Скопје. (1094)

Уверение за отпуст од државјанството на ФНРЈ бр. 150 од 11-III-1962 год., издадено од ДСВР — Скопје на име Хаџи—Камбер Камбер Махмут и сопругата му Шефкија, од Скопје. (1657)

Пасош рег. бр. 131, серија бр. 105103, издаден од СВР — Штип на име Стојка Мишева, с. Зрновци, Кочани. (1564)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 446, серија бр. 0575158 на име Трајка Г. Стојковска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 182 — Куманово. (1205)

Лична карта рег. бр. 993, серија бр. 0640404 издадена од СВР — Куманово на име Трајанка Арсовска, ул. „М. Пијаде“ бр. 132 — Куманово. (1206)

Лична карта рег. бр. 7115, серија бр. 0583125 издадена од СВР — Скопје на име Петар Јордан Димитријевиќ, с. Опаје, Кумановско. (1207)

Лична карта рег. бр. 3444, серија бр. 0463881 издадена од СВР — Куманово на име Рашид Р. Скендеровски, ул. „Томе Горѓиев“ бр. 16 — Куманово. (1208)

Лична карта рег. бр. 1132, серија бр. 0460242 издадена од СВР — Куманово на име Даница Стојановска, ул. „Илинденска“ бр. 10 — Куманово. (1209)

Лична карта рег. бр. 20535, серија бр. 0032595 издадена од СВР — Охрид на име Петруш Методи Ристоски, с. Требеништа, Струга. (1210)

Лична карта рег. бр. 20411, серија бр. 0032031 издадена од СВР — Струга на име Мирко Митре Кочоски, с. Јабланица, Струга. (1211)

Лична карта рег. бр. 18356, серија бр. 0023889 издадена од СВР — Охрид на име Вехап Јонуз Ѓура, с. Велешта, Струга. (1212)

Лична карта рег. бр. 13414, серија бр. 0046125 на име Фатиме Демир Селмани Арифоска, с. Калиште, Струга. (1213)

Лична карта рег. бр. 16560, издадена од СВР — Кавадарци на име Петар Горѓе Стојанов, с. Драчевица, Неготино. (1214)

Лична карта рег. бр. 4123, серија бр. 0264170 издадена од СВР — Битола на име Ристо Петре Јолевски, ул. „Козјак“ бр. 29 — Битола. (1215)

Лична карта рег. бр. 2761, серија бр. 0199369 издадена од СВР — Битола на име Владимир Петар Лазаревски, ул. „Хр. Узунов“ бр. 15а — Битола. (1216)

Лична карта рег. бр. 12665, серија бр. 0110376 издадена од СВР — Битола на име Семи Изет (Ајрулова) Елмазовска, ул. „Солунска“ бр. 283 — Битола. (1217)

Лична карта рег. бр. 4381, серија бр. 0134391 издадена од СВР — Прилеп на име Спасија Цветаноска, ул. „А. Слабејкоски“ бр. 25 — Прилеп. (1218)

Лична карта рег. бр. 881, серија бр. 0462093 на име Ангелко Борис Анастасовски, с. К'шање, Кумановско. (1219)

Лична карта рег. бр. 5084, серија бр. 0565484 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Томе Борис Јакимовски, с. Петралица, Кр. Паланка. (1220)

Лична карта рег. бр. 530, серија бр. 00932240 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Иван Анастасов Петровски, с. Киселица, Кр. Паланка. (1221)

Лична карта рег. бр. 7508, серија бр. 0567907 издадена од СВР — Куманово на име Владе Мите Јовановски, с. Петралица, Кр. Паланка. (1222)

Лична карта рег. бр. 17901, серија бр. 0734333 издадена од СВР — Кичево на име Шукри Сефевски, с. Зајас, Кичево. (1223)

Лична карта рег. бр. 2556, серија бр. 0663296 издадена од СВР — Тетово на име Милаим Локмана Фејзули, с. Ѓермо, Тетовско. (1224)

Лична карта рег. бр. 6850, серија бр. 0668030 издадена од СВР — Тетово на име Шукри Рамадана Адили, с. Слатино, Тетовско. (1225)

Лична карта рег. бр. 17085, серија бр. 0713695 на име Рамадан Сали Усеини, с. Ѓурѓевиште, Тетовско. (1226)

Лична карта рег. бр. 11970, серија бр. 0234971 издадена од СВР — Охрид на име Славе Настев Маркоски, с. Скребатно, Охридско. (1227)

Лична карта рег. бр. 6744, серија бр. 0230314 издадена од СВР — Охрид на име Андон Костев Петрески, с. Свиништа, Охрид. (1228)

Лична карта рег. бр. 53468, серија бр. 0138415 издадена од СВР — Битола на име Никола Јонче Павлевски, с. Жван, Битолско. (1229)

Лична карта рег. бр. 1420, серија бр. 0283410 издадена од СВР — Вршац на име Ангелина Б. Милановиќ, с. Буково, Битолско. (1230)

Лична карта рег. бр. 146, серија бр. 0167455 на име Дончо Сребре Петровски, с. Г. Агларци, Битола. (1231)

Лична карта рег. бр. 6149, серија бр. 0214199 издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓи Ване Скендеровски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 1 — Охрид. (1232)

Лична карта рег. бр. 297, серија бр. 0089477 издадена од СВР — Кавадарци на име Јано Николов Ѓорѓиев, с. Бохула, Кавадарци. (1233)

Лична карта рег. бр. 45596, серија бр. 0268827 издадена од СВР — Тетово на име Нада Андреја

(Јаксвческа) Аврамоска, ул. „Илинденска“ бр. 106
— Тетово: (1234)

Лична карта рег. бр. 8611, серија бр. 0358712
издадена од СВР — Пула на име Селим Шеап
Исени, с. Шипковица, Тетовско. (1235)

Лична карта рег. бр. 1905, серија бр. 0172109 на
име Ружди Иљаз Бајрами, с. Д. Палчиште, Тетов-
ско. (1236)

Лична карта рег. бр. 242, серија бр. 0271752
издадена од СВР — Гостивар на име Куртали Деар
Исени, с. Форино, Гостивар. (1237)

Лична карта рег. бр. 29523, серија бр. 0747906
издадена од СВР — Призрен на име Марија Кола
Преки, Гостивар. (1238)

Лична карта рег. бр. 6002, серија бр. 0382712
издадена од СВР — Кочани на име Трајан Климе
Дудансв, ул. „Ленинска“ бр. 1 — Винаца — Ко-
чани. (1239)

Лична карта рег. бр. 1437/ш, серија бр. 0406922
издадена од СВР — Штип на име Штерјо Ташков
Штерјев, с. Врбица, Кочани. (1240)

Лична карта рег. бр. 10056, серија бр. 0496165
издадена од СВР — Кавадарци на име Мито Вла-
гоје Пешев, с. Росоман, Титоввелешко. (1241)

Лична карта рег. бр. 5476, серија бр. 0349986
издадена од СВР — Титов Велес на име Шабан
Сакипов Јајовски, с. Г. Врановци, Титоввелешко.
(1242)

Лична карта рег. бр. 12369, серија бр. 0352879
издадена од СВР — Титов Велес на име Стоилко
Ордансв Стојанов, с. Извор, Титоввелешко. (1243)

Лична карта рег. бр. 4588, серија бр. 0109236
на име Сефедин Саита Курто, с. Скудриње, Те-
товско. (1244)

Лична карта рег. бр. 1867, серија бр. 0414377
издадена од СВР — Радовиш на име Марија Доне
(Миладинова) Георгиева, с. Раклеш, Радовиш. (1245)

Лична карта рег. бр. 107, серија бр. 0571817 на
име Емин Ариф Османи, с. Слупчане, Кумановско
(1246)

Лична карта рег. бр. 752, серија бр. 0540698
издадена од СВР — Куманово на име Нухи Цела-
дина Абдулаи, с. Никуштак, Кумановско. (1247)

Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 0124838 на
име Тосе Најдов Ѓорѓоски, с. Слупче, Прилеп.
(1248)

Лична карта рег. бр. 3019, серија бр. 0183529
издадена од СВР — Битола на име Киро Нико-
лоски, с. Мажушиште, Прилеп. (1249)

Лична карта рег. бр. 35939, серија бр. 0692002
издадена од СВР — Тетово на име Зулкурли Ра-
мадан Ислами, с. Цепчиште, Тетовско. (1250)

Лична карта рег. бр. 27374, серија бр. 0685147
издадена од СВР — Тетово на име Исабедин Азиз
Мешеди, с. Цепчиште, Тетовско. (1251)

Лична карта рег. бр. 29956, серија бр. 0687914
издадена од СВР — Тетово на име Илми А. Рама-
дани, с. Желино, Тетовско. (1252)

Лична карта рег. бр. 4098, серија бр. 066115 из-
дадена од СВР — Тетово на име Тефик Усејин, с.
Желино, Тетовско. (1253)

Лична карта рег. бр. 7525/ш, серија бр. 0296998
издадена од СВР — Штип на име Бранко Фенов
Стефанов, ул. „Лисец“ бр. 43 — Радовиш. (1254)

Лична карта рег. бр. 0147182, серија бр. 68 из-
дадена од СВР — Делчево на име Методија Андри-
Ѓоцевски, с. Саса, Делчево. (1255)

Лична карта рег. бр. 6896, серија бр. 0638406
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Ванда
Цветанов Савовски, с. Радибуш, Кр. Паланка. (1256)

Лична карта рег. бр. 1459, серија бр. 0002586
издадена од СВР — Битола на име Лазар Атанас
Терзиевски, с. Граешница, Битолско. (1257)

Лична карта рег. бр. 2606, серија бр. 0123241
издадена од СВР — Делчево на име Атанас Ѓор-
ѓиев Калациски, с. Разловци, Делчево. (1258)

Лична карта рег. бр. 1456, серија бр. 0154280
издадена од СВР — Делчево на име Никола Јан-
гелов Китановски, с. Киселица, Делчево. (1259)

Лична карта рег. бр. 28609, серија бр. 0094551
издадена од СВР — Битола на име Даница Симо
Ивановска, ул. „Ст. Наумов“ бр. 71 — Битола. (1260)

Лична карта рег. бр. 877, серија бр. 0461587
издадена од СВР — Кратово на име Добре Спасов
Филипов, с. Крилатица, Кратово. (1261)

Лична карта рег. бр. 5999, серија бр. 0566398
издадена од СВР — Куманово на име Борис Ва-
силев Петковски, с. Мождивњак, Кр. Паланка. (1262)

Лична карта рег. бр. 9762, серија бр. 0350272
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко
Тодоров Ничовски, с. Крива Круша, Титовве-
лешко. (1263)

Лична карта рег. бр. 14510, серија бр. 0674535
издадена од СВР — Тетово на име Шабан Исмана
Исмани, с. Рогле, Тетовско. (1264)

Лична карта рег. бр. 6820, серија бр. 0668060
издадена од СВР — Тетово на име Авзи Мемета
Весели, с. Желино, Тетовско. (1265)

Лична карта рег. бр. 1142/ш, серија бр. 0406627
издадена од СВР — Штип на име Асије Зија Му-
стафова, ул. „Иво Рибар“ бр. 41 — Винаца — Ко-
чани. (1266)

Лична карта рег. бр. 9962/ш, серија бр. 0299435
издадена од СВР — Штип на име Атанас Спасов
Михајлов, с. Висилсво, Струмица. (1267)

Лична карта рег. бр. 4448, серија бр. 0035960
издадена од СВР — Прилеп на име Стилјан Трај-
ков Ристовски, с. Ђрник, Битолско. (1268)

Лична карта рег. бр. 3178, серија бр. 0107888
издадена од СВР — Дебар на име Незир Ибраим
Маколара, ул. „1 мај“ бр. 34 — Дебар. (1269)

Лична карта рег. бр. 23537, серија бр. 0177566
издадена од СВР — Охрид на име Ајдар Бавто
Саловски, с. Г. Папраник, Дебар. (1270)

Лична карта рег. бр. 12809, серија бр. 2927519
издадена од СВР — Липљан, Приштина на име
Ислам Бајрама Красник, с. Мелница, Титовве-
лешко. (1271)

Лична карта рег. бр. 349/ш, серија бр. 0423497
издадена од СВР — Штип на име Атанас Пушов
Јанакиев, с. Балталија, Штип. (1272)

Лична карта рег. бр. 6826, серија бр. 0649289
издадена од СВР — Кратово на име Маноил Ми-
тев Михајлов, с. Добрево, Кочани. (1273)

Лична карта рег. бр. 637, серија бр. 0318147 на
име Борис Стојан Ѓичев, с. Злетово, Кочани. (1274)

Лична карта рег. бр. 1074, серија бр. 0105784
издадена од СВР — Дебар на име Мирибан Вајрам

Хадиреца Хатиби, ул. „Црни Дрим“ бр. 14 — Дебар. (1275)

Лична карта рег. бр. 8152, серија бр. 0112862 издадена од СВР — Дебар на име Фатиме Ајдин Арсланоска, с. М. Папраник — Дебар. (1276)

Лична карта рег. бр. 15894, серија бр. 0120595 издадена од СВР — Дебар на име Џемила Лимана (Ризова) Далиповска, с. Г. Папраник, Дебар. (1277)

Лична карта рег. бр. 6286, серија бр. 0110997 издадена од СВР — Дебар на име Риза Етем Далиповски, с. Г. Папраник, Дебар. (1278)

Лична карта рег. бр. 15721, серија бр. 0120422 издадена од СВР — Дебар на име Џафер Арслан Џафери, ул. „Амди Леши“ бр. 9 — Дебар. (1279)

Лична карта рег. бр. 15355, серија бр. 0089479 издадена од СВР — Битола на име Фатиме Мустафа (Јусуфова) Рустемовска, ул. „Козјак“ бр. 8 — Битола. (1280)

Лична карта рег. бр. 22049, серија бр. 0163416 издадена од СВР — Битола на име Лепа Сотир (Велкова) Мариниќ, ул. „Ј. Османа“ бр. 18 — Битола. (1281)

Лична карта рег. бр. 5368, серија бр. 0565768 издадена од СВР — Куманово на име Момчило Миланов Аврамовиќ, с. Никуљане, Куманово. (1282)

Лична карта рег. бр. 13921, серија бр. 0554163 издадена од СВР — Куманово на име Шакири Асана Селими, с. Слупчане, Кумановско. (1283)

Лична карта рег. бр. 306, серија бр. 0288815 издадена од СВР — Штип на име Симеон Манев Балабаков, ул. „М. Тито“ бр. 45 — Штип. (1284)

Лична карта рег. бр. 219, серија бр. 0050929 издадена од СВР — Кочани на име Јане Наумов Атанасовски, с. Мородвис, Кочани. (1285)

Лична карта рег. бр. 9305, серија бр. 0298778 издадена од СВР — Штип на име Стојан Јанев Тошев, с. Истибање, Кочани. (1286)

Лична карта рег. бр. 2510, серија бр. 0428020 издадена од СВР — Кочани на име Десанка Александар (Митева) Коцева, с. Зрновци, Кочани. (1287)

Лична карта рег. бр. 6699, серија бр. 2713570 издадена од СВР — Сјеница на име Адем Џемаил Прашковиќ, с. Житоше, Крушево. (1314)

Лична карта рег. бр. 6819, серија бр. 0266136 издадена од СВР — Демир Хисар на име Ванчо Петров Марковски, с. Боиште, Битолско. (1315)

Лична карта рег. бр. 9552/52, серија бр. 0190062 издадена од СВР — Прилеп на име Јован Талев Дијски, с. Долнени, Прилеп. (1316)

Лична карта рег. бр. 1645, серија бр. 0127755 издадена од СВР — Прилеп на име Никола Ѓорѓиски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 41 — Прилеп. (1317)

Лична карта рег. бр. 8395, серија бр. 0081910 издадена од СВР — Прилеп на име Љубица Костоска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 111/2, Прилеп. (1318)

Лична карта рег. бр. 24597, серија бр. 0218781 издадена од СВР — Охрид на име Климе Костев Петрески, с. Песочани, Охрид. (1319)

Лична карта рег. бр. 20076, серија бр. 0680748 издадена од СВР — Тетово на име Гафур Шабан Мисими, с. Шипковица, Тетовско. (1320)

Лична карта рег. бр. 39658, серија бр. 0694910 издадена од СВР — Тетово на име Невзат Изаир Синани, ул. „Вардарска“ бр. 1 — Тетово. (1321)

Лична карта рег. бр. 20604, серија бр. 0717214 издадена од СВР — Гостивар на име Бедри Кадрѝ Таири, с. Градец, Тетово. (1322)

Лична карта рег. бр. 26125, серија бр. 0722335 издадена од СВР — Гостивар на име Салији Бектеш Азис, с. Г. Баница, Гостивар. (1323)

Лична карта рег. бр. 18862, серија бр. 0715472 издадена од СВР — Гостивар на име Асани Рамадан Иљаз, с. Форино, Гостивар. (1324)

Лична карта рег. бр. 18243, серија бр. 0714853 издадена од СВР — Гостивар на име Изеири Мурат Алиќ, с. Речане, Гостивар. (1325)

Лична карта рег. бр. 3156, серија бр. 0291964 издадена од СВР — Штип на име Димче Василев Хадиќерлев, ул. „М. Тито“ бр. 17 — Штип. (1326)

Лична карта рег. бр. 6936, серија бр. 0310954 издадена од СВР — Штип на име Томо Митков Петров, ул. „19 бригада“ бр. 14 — Штип. (1327)

Лична карта рег. бр. 4752, серија бр. 0293382 издадена од СВР — Штип на име Славка Гроздан (Дејанова) Годинакова, ул. „Сл. Стојменски“ бр. 31 — Штип. (1328)

Лична карта рег. бр. 4779, серија бр. 0267591 издадена од СВР — Демир Хисар на име Христо Д. Николевски, с. Боишта, Битола. (1329)

Лична карта рег. бр. 11608, серија бр. 0192118 издадена од СВР — Прилеп на име Ленка (Тренкоска) Спасеска, с. Рилево, Прилеп. (1330)

Лична карта рег. бр. 453, серија бр. 0244964 издадена од СВР — Крушево на име Рамадан Акиф Зенеловски, ул. „Босна“ бр. 75 — Битола. (1331)

Лична карта рег. бр. 11549, серија бр. 0552029 издадена од СВР — Куманово на име Лиман Муртеза Рамадани, с. Матејче, Кумановско. (1332)

Лична карта рег. бр. 591/51, серија бр. 3626701 издадена од СВР — Прибој, Титово Ужице на име Бахту Ибраима Ѓоќевиќ, с. Г. Оризари, Титово-лешко. (1333)

Лична карта рег. бр. 3091, серија бр. 0131548 издадена од СВР — Гевгелија на име Усеин Скеќеров Асанов, с. Башибос, Гевгелија. (1334)

Лична карта рег. бр. 1075, серија бр. 0429785 издадена од СВР — Гевгелија на име Јован Ѓорѓи Јовановски, с. Миравци, Гевгелија. (1335)

Лична карта рег. бр. 28039, серија бр. 0685986 издадена од СВР — Тетово на име Шукринаил Сулејмана Умери, ул. „Призренска“ бр. 12 — Тетово. (1336)

Лична карта рег. бр. 19244, серија бр. 1067673 издадена од СВР — Панчево на име Марија Анто Авдиј, с. Нераште, Тетовско. (1337)

Лична карта рег. бр. 6990, серија бр. 0703500 издадена од СВР — Гостивар на име Муслија Рамадан Зекије, с. Врановце, Гостивар. (1338)

Лична карта рег. бр. 6969, серија бр. 0403379 издадена од СВР — Штип на име Ристо Алексов Манчев, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 8 — Штип. (1339)

Лична карта рег. бр. 22100, серија бр. 0217550 издадена од СВР — Охрид на име Абди Мехмеѓи, с. Зајас, Кичево. (1340)

Лична карта рег. бр. 29191, серија бр. 0223390 издадена од СВР — Охрид на име Зејнула Кољош Хусеиноски, с. Туин, Кичево. (1341)

Лична карта рег. бр. 18677, серија бр. 0732610 издадена од СВР — Кичево на име Живко Диме Блажески, с. Јудово, Кичево. (1342)

Лична карта рег. бр. 653, серија бр. 0341163 издадена од СВР — Титов Велес на име Александар Иванов Петрушовски, с. Смиловци, Титоввелешко. (1343)

Лична карта рег. бр. 7355, серија бр. 0187865 издадена од СВР — Прилеп на име Сулејман Фетов Ибраимоски, с. Црнилиште, Прилеп. (1344)

Лична карта рег. бр. 4496, серија бр. 0097206 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Глигор С. Младеновски, с. Узем, Кр. Паланка. (1345)

Лична карта рег. бр. 25855, серија бр. 0220039 издадена од СВР — Охрид на име Милан С. Цветкоски, ул. „275“ бр. 8 — Скопје. (1346)

Лична карта рег. бр. 9494, серија бр. 0298967 издадена од СВР — Штип на име Мирослав Зоров Спиров, с. Богословец, Св. Николе. (1347)

Лична карта рег. бр. 3511, серија бр. 0563922 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Бранко Стојан Ивановски, с. Радибуш, Кр. Паланка. (1348)

Лична карта рег. бр. 5612, серија бр. 0750130 издадена од СВР — Кичево на име Цветанка Спи-ро Максимоска, с. Големо Црско, Кичево. (1349)

Лична карта рег. бр. 14128, серија бр. 0759194 издадена од СВР — Кичево на име Стојко Симјан Матевски, с. Големо Црско, Кичево. (1350)

Лична карта рег. бр. 6346, серија бр. 0750864 издадена од СВР — Кичево на име Голуб Гего Исailоски, с. Тајмишта, Кичево. (1376)

Лична карта рег. бр. 18322, серија бр. 0506772 издадена од СВР — Кавадарци на име Горче Трајков Атанасов, с. Страгово, Кавадарци. (1377)

Лична карта рег. бр. 38206, серија бр. 0693471 издадена од СВР — Тетово на име Османи Зекир Џемаили, с. Слатино, Тетовско. (1378)

Лична карта рег. бр. 30644, серија бр. 0791600 издадена од СВР — Тетово на име Невзат Пајазит Азири, ул. „Скопјанска“ бр. 14 — Тетово. (1379)

Лична карта рег. бр. 11462, серија бр. 0300935 издадена од СВР — Штип на име Спасо Страхилов Костов, с. Ранчинци, Св. Николе. (1380)

Лична карта рег. бр. 2642, серија бр. 0379253 издадена од СВР — Кочани на име Осман Ибраим Житор, с. Блатец, Кочани. (1381)

Лична карта рег. бр. 223, серија бр. 0091958 на име Милан Стојанов Димовски, с. Будимирци, Битолско. (1382)

Лична карта рег. бр. 1254, серија бр. 0017964 издадена од СВР — Битола на име Митре Орда-нов Кметски, с. Манастир, Битола. (1383)

Лична карта рег. бр. 874, серија бр. 0017584 издадена од СВР — Прилеп на име Јован С. Бе-каровски, с. Палчиште, Битолско. (1384)

Лична карта рег. бр. 6159, серија бр. 0215206 издадена од СВР — Охрид на име Ристо Богоја Бунески, ул. „Ј. Сандански“ бр. 78 — Охрид. (1385)

Лична карта рег. бр. 20370, серија бр. 0434776 издадена од СВР — Титов Велес на име Лиланка Ванева Ѓорѓиева, ул. „Нови Велес“ бр. 23 — Титов Велес. (1386)

Лична карта рег. бр. 8036, серија бр. 0331646 издадена од СВР — Титов Велес на име Петре

Тодоров Рушков, ул. „Т. Панов“, бр. 11 — Титов Велес. (1387)

Лична карта рег. бр. 24108, серија бр. 0357002 издадена од СВР — Титов Велес на име Михајло Миланов Михајловски, с. Крајници, Титоввелешко. (1388)

Лична карта рег. бр. 1494, серија бр. 0660664 издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Петков Јованов, ул. „7 ноември“ бр. 33 — Гевгелија. (1389)

Лична карта рег. бр. 1491, серија бр. 0660664 издадена од СВР — Тетово на име Назми Изета Зекири, с. Слатино, Тетовско. (1390)

Лична карта рег. бр. 19262, серија бр. 0049795 издадена од СВР — Струга на име Димитрија Александар Паноски, ул. „27 март“ бр. 12 — Струга. (1391)

Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0365793 издадена од СВР — Неготино на име Велика Илиева Митрова, с. Клисуре, Неготино. (1392)

Лична карта рег. бр. 5773, серија бр. 0089669 издадена од СВР — Битола на име Селим Абду-раман Селимовски, ул. „Козјак“ бр. 35 — Битола. (1393)

Лична карта рег. бр. 39662, серија бр. 0096973 издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Трајчев Мулоски с. Кривогаштани Прилеп. (1394)

Лична карта рег. бр. 144, серија бр. 0125564 на име Милка Дончова (Ѓурчиноска) Маркоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (1395)

Лична карта рег. бр. 9987, серија бр. 0077740 издадена од СВР — Гевгелија на име Димитар Г. Цундов, ул. „Ристо Фриштин“ бр. 26 — Гевгелија. (1396)

Лична карта рег. бр. 2986, серија бр. 0699596 издадена од СВР — Гостивар на име Душан Ленте Јонкоски, Гостивар. (1397)

Лична карта рег. бр. 3465, серија бр. 0172961 издадена од СВР — Гостивар на име Енвер Иса Зибири, с. Здуње, Гостивар. (1398)

Лична карта рег. бр. 652, серија бр. 0314162 издадена од СВР — Кочани на име Фериде Ша-бан Мемедсва, ул. „Сл. Стоименов“, Кочани. (1399)

Лична карта рег. бр. 6460, серија бр. 0459010 издадена од СВР — Струмица на име Лазар Леонид Георгиев, ул. „15 мај“ бр. 11 — Струмица. (1400)

Лична карта рег. бр. 4594, серија бр. 0016924 издадена од СВР — Битола на име Стеван Тале Николовски, ул. „Кавала“ бр. 23 — Битола. (1401)

Лична карта рег. бр. 3819, серија бр. 0132626 издадена од СВР — Битола на име Цветанка Ѓорѓи (Мирчевска) Чукалевска, ул. „Дебарска“ бр. 47 — Битола. (1402)

Лична карта рег. бр. 5593, серија бр. 0346103 издадена од СВР — Титов Велес на име Бојана Николова Стојанова Јорданова, ул. „М. Ацев“ бр. 69 — Титов Велес. (1403)

Лична карта рег. бр. 9241, серија бр. 0670011 издадена од СВР — Тетово на име Тода Ѓеро Јакимоска, с. Брвеница, Тетовско. (1404)

Лична карта рег. бр. 14406, серија бр. 0675030 издадена од СВР — Тетово на име Шериф Нури-ман Шерифи, с. Г. Речица, Тетовско. (1405)

Лична карта рег. бр. 9368, серија бр. 0669567 издадена од СВР — Тетово на име Фаредин Ислама Ибраими, с. Селце, Тетовско. (1406)

Лична карта рег. бр. 5827, серија бр. 0667598 издадена од СВР — Тетово на име Ариф Џевит Ајдини, с. Непроштено, Тетовско. (1407)

Лична карта рег. бр. 20956, серија бр. 0680971 издадена од СВР — Тетово на име Имер Каиља Исмаиљи, с. Нераште, Тетовско. (1408)

Лична карта рег. бр. 35531, серија бр. 0691601 издадена од СВР — Тетово на име Мердима Елмас Мислими, с. Слатина, Тетовско. (1409)

Лична карта рег. бр. 31528, серија бр. 0688519 издадена од СВР — Тетово на име Невзат С. Беадини, с. Слатина, Тетовско. (1410)

Лична карта рег. бр. 4500, серија бр. 0668091 издадена од СВР — Тетово на име Душанка Коста Филиповски, с. Лешок, Тетовско. (1411)

Лична карта рег. бр. 4385, серија бр. 0293003 издадена од СВР — Штип на име Љубомир Николов Ѓорѓиев, ул. „Пане Гочев“ бр. 17 — Штип. (1412)

Лична карта рег. бр. 8471, серија бр. 0375081 издадена од СВР — Кочани на име Стефан Трифунсв Мирчев, с. Грдовци, Кочани. (1413)

Лична карта рег. бр. 3166/ш, серија бр. 0408653 издадена од СВР — Штип на име Васа Атанас (Ѓорѓиева) Соколова, с. Д. Подлог, Кочани. (1414)

Лична карта рег. бр. 3893, серија бр. 0491867 издадена од СВР — Кавадарци на име Стојан Гелев Милев, Кавадарци. (1415)

Лична карта рег. бр. 23315, серија бр. 0539133 издадена од СВР — Куманово на име Ѓорѓи К. Стојанов, с. Богословец, Св. Николе. (1416)

Лична карта рег. бр. 9424/ш, серија бр. 0298897 издадена од СВР — Штип на име Велко Крстев Андонов, ул. „Лисец“ бр. 5 — Радовиш. (1417)

Лична карта рег. бр. 1645, серија бр. 0006860 издадена од СВР — Битола на име Илија Алексв Костовски, с. Бач, Битолско. (1418)

Лична карта рег. бр. 27790, серија бр. 0221988 издадена од СВР — Охрид на име Јован Атанас Митрески, с. Лазаровци, Кичево. (1419)

Лична карта рег. бр. 11466, серија бр. 3558556 издадена од СВР — Лесковац на име Мирјана Р. Цветановиќ, Кичево. (1420)

Лична карта рег. бр. 5249, серија бр. 0749767 издадена од СВР — Кичево на име Младен Милош Костадиновски, с. Лавчани, Кичево. (1421)

Лична карта рег. бр. 9095, серија бр. 0073683 издадена од СВР — Гевгелија на име Марија Димитар (Попова) Ангелова, с. Серменин, Гевгелија. (1422)

Лична карта рег. бр. 5128, серија бр. 0433636 издадена од СВР — Гевгелија на име Атанас Танов Савов, с. Брајковци, Гевгелија. (1423)

Лична карта рег. бр. 587, серија бр. 0241097 на име Васил Смилев Јованоски, с. Свишшта, Охридско. (1424)

Лична карта рег. бр. 434, серија бр. 0165577 издадена од СВР — Демир Хисар на име Богоја Трајанов Грујовски, ул. „Вл. Назор“ бр. 30 — Титов Велес. (1425)

Лична карта рег. бр. 9590, серија бр. 0074343 издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Ристо Такишмаков, с. Богданци, Гевгелија. (1426)

Лична карта рег. бр. 15788, серија бр. 0501352 издадена од СВР — Кавадарци на име Надежда Васил (Динова) Петрова, ул. „Илинденска“ бр. 22 — Кавадарци. (1427)

Лична карта рег. бр. 8574, серија бр. 0637613 издадена од СВР — Тетово на име Есат Казима Есати, с. Доброште, Тетовско. (1428)

Лична карта рег. бр. 7445, серија бр. 0669181 издадена од СВР — Тетово на име Бајрам Ајет Бајрами, с. Доброште, Тетовско. (1429)

Лична карта рег. бр. 24460, серија бр. 0796424 издадена од СВР — Тетово на име Паца Ацова Николовска, с. Копанце, Тетовско. (1430)

Лична карта рег. бр. 3437, серија бр. 0159095 издадена од СВР — Струга на име Полексена Вангел Ѓоргоноска, ул. „1 мај“ бр. 10 — Струга. (349)

Лична карта рег. бр. 729, серија бр. 0143439 издадена од СВР — Струга на име Џеват Кемалов Кемал, ул. „Богомила“ бр. 14 — Струга. (350)

Лична карта рег. бр. 105, серија бр. 0238615 издадена од СВР — Струга на име Лазар Леонов Стојчески, с. Оровник, Струга. (351)

Лична карта рег. бр. 17425, серија бр. 0022958 издадена од СВР — Струга на име Абдула Бекир Села, с. Ливада, Струга. (352)

Лична карта рег. бр. 2294, серија бр. 0263185 издадена од СВР — Битола на име Борис Д. Неделковски, с. Железнец, Битолско. (353)

Лична карта рег. бр. 50624, серија бр. 0099902 издадена од СВР — Битола на име Димитрија Стојов Димитровски, с. Вепрчани, Битолско. (354)

Лична карта рег. бр. 7700, серија бр. 0331310 издадена од СВР — Титов Велес на име Менка Тане (Левкова) Кимова, ул. „Питу Гулев“ бр. 14 — Титов Велес. (355)

Лична карта рег. бр. 9951, серија бр. 0386561 издадена од СВР — Кочани на име Вилко Борис Андонов, с. Зрновци, Кочани. (356)

Лична карта рег. бр. 40303, серија бр. 0097140 издадена од СВР — Прилеп на име Кирил Ивановски, ул. „Тригла“ бр. 39 — Прилеп. (357)

Лична карта рег. бр. 5575, серија бр. 0308807 издадена од СВР — Штип на име Милан Ѓорѓи Герасимов, с. Пишица, Кочани. (358)

Лична карта рег. бр. 5993, серија бр. 0082464 издадена од СВР — Струмица на име Алириза Мусов Јусеинов, с. Дорломбос, Струмица. (359)

Лична карта рег. бр. 2220/ш, серија бр. 0137926 издадена од СВР — Штип на име Тодор Спиров Налбатски, с. Звегор, Делчево. (360)

Лична карта рег. бр. 10935, серија бр. 0536467 издадена од СВР — Куманово на име Александар Андон Петровски, ул. „Томе Ѓорѓиев“ бр. 3а — Куманово. (361)

Лична карта бр. 11409, серија бр. 0536279 издадена од СВР — Куманово на име Никола Неделковски, ул. „III македонска бригада“ бр. 25 — Куманово. (362)

Лична карта рег. бр. 2670, серија бр. 0738680 издадена од СВР — Кичево на име Методија Васил Трлески, с. Поповец, Кичево. (363)

**ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и член 52 од Правилникот за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1961 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1961 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1961 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1961 г.

СОДРЖИНА**Страна**

- | | |
|---|-----|
| 76. Одлука за бројот на студентите кои можат да се запишат на одделни факултети на Универзитетот во Скопје — — — — | 253 |
| 77. Решение за изменување и дополнување на Решението за основање Управа за национални паркови и ловишта во Скопје — | 253 |
| 78. Решение за именување членови на Советот на Институтот за национална историја | 254 |
| 79. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работата на Геодетската управа на Народна Република Македонија — — — — | 254 |